



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Вторник, 12 февруари 1991
Скопје
Број 7
Год. XLVII

Аконтацијата за 1991 година изнесува 700 динари. Овој број чини 20 динари. Жиро сметка 40100-603-12498

56.

Врз основа на член 19, став 5 од Законот за заемот за вработување („Службен весник на СРМ“, бр 46/86, 1/87, 24/88, 51/88, 18/89, 36/89 и 12/90), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ

1. Дел од средствата што се формираат на име камата на неискористените средства од заемот за вработување, во висина од 6 000 000 динари ќе се користи за изработка на инвестициони програми, преку Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развикот на стопански недоволно развиените краишта.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр 23-226/1
4 јануари 1991 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с р

57.

Врз основа на член 62 алинеја 7 од Законот за унапредување на сточарството („Службен весник на СРМ“ бр 47/73, 51/88 и 20/90), претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТНАТА И ХРАНИТЕЛНАТА ВРЕДНОСТ НА ДОБИТОЧНАТА ХРАНА И СУРОВИНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА

1. За вршење контрола на квалитетната и хранителната вредност на добиточната храна и суровините за производство на добиточна храна се овластува РО Земјоделски институт — РЕ Институт за сточарство — Скопје.

2. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението бр 08-1428/4 од 16 јуни 1975 година („Службен весник на СРМ“ бр 29/75).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-3268/2
14 јануари 1991 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Богдан Тодоровски, с р.

58.

Врз основа на член 62 алинеја 7 од Законот за унапредување на сточарството („Службен весник на СРМ“ бр 47/73, 51/88 и 20/90), претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ДОБИТОЧНАТА ХРАНА И СУРОВИНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА

1. За вршење контрола на квалитетната и здравствената состојба на добиточната храна и суровините за производство на добиточна храна се овластува Ветеринарниот институт „Скопје“ — Скопје.

2. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението бр. 08-1428/4 од 16 јуни 1975 година („Службен весник на СРМ“ бр. 29/75).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-3268/3
14 јануари 1991 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Богдан Тодоровски, с р

59.

Врз основа на член 62, а во врска со член 27 од Законот за унапредување на сточарството („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73, 51/88 и 20/90), претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ НА ГЛАВНАТА МАТИЧНА КНИГА ЗА ЕЛИТЕН ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК

1. За водење на главната матична книга на елитен приплоден добиток се овластува РО Земјоделски институт — РЕ Институт за сточарство — Скопје.

2. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението бр. 08-1428/1 од 16 јуни 1975 година („Службен весник на СРМ“ бр. 29/75).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-31/3
22 јануари 1991 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
земјоделство, шумарство и
водостопанство,
м-р Богдан Тодоровски, с р.

60.

Врз основа на член 62 алинеја 4 од Законот за унапредување на сточарството („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73, 51/88 и 20/90), претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧЕН НАДЗОР НА СЕЛЕКЦИЈАТА И МАТИЧНОТО КНИГОВОДСТВО НА ДОБИТОКОТ

1. За вршење стручен надзор на селекцијата и матичното книговодство на добитокот се овластува РО Земјоделски институт — РЕ Институт за сточарство — Скопје.

2. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението бр. 08-1428/1 од 16 јуни 1975 година („Службен весник на СРМ“ бр. 29/75).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-31/2

22 јануари 1991 година

Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
земјоделство, шумарство и
водостопанство,
м-р Богдан Тодоровски, с. р.

61.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за промет на стоки („Службен весник на СРМ“ бр. 10/90 и 30/90), републичкиот секретар за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар донесува

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ПРОМЕТ НА СТОКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат минимално-техничките услови за вршење промет на стоки, доколку за одделни производи со посебни прописи поинаку не е определено.

Член 2

Минимално-техничките услови пропишани со овој правилник се однесуваат за

1. објект во кој се врши промет на стоки на мало за различни форми на продажба преку послужување, самопослужување стоконни куќи, киосци, дисконти, подвижни продавници и слично (во натамошниот текст продавници);

2. објект во кој се врши прием, чува, сортира и подготвува стоката за испорака и продажба (магазини);

3. објект во кој се врши промет на стоки на големо, на мало или на големо и мало (стовариште);

4. објект во кој се врши откуп на земјоделски производи или добиток (откупна станица), и

5. објект во кој се вршат услуги на пазарот на мало, пазарот на големо и авто пазар

I. Продавница

Член 3

Продавницата мора да има најмалку 6 м² површина и 2,20 м висина

Продавницата во која се врши продажба на стоки на мало преку шалтер не мора да ги исполнува условите од став 1 на овој член

Член 4

Продавницата мора да биде опремена со рафтови, тезги, продажни маси, гондоли, регали или слична опрема во зависност од видот на стоките и начинот на нивната продажба.

Член 5

Продавницата во која се врши промет на лесно расипливи прехранбени производи, мора да има разладни уреди.

Член 6

Продавницата — самопослугата, покрај условите предвидени со членовите од 3 до 5 на овој правилник, мора да ги исполнува и следните услови:

1. да има соодветен број на корпи или колички;
2. да има слободен простор помеѓу гондолите за несметано движење и услужување на потрошувачите;
3. да има помошна просторија за сместување на производите и амбалажата.

Член 7

Стоконата куќа, покрај условите предвидени во членовите од 3 до 5 и член 6, точка 2 и 3 на овој правилник, мора да има

1. посебна просторија за прием и складирање на стоката,
2. теретен лифт за пренос на стоката, доколку продажниот простор е на катови;
3. подвижни скали доколку има повеќе од 2 ката;
4. најмалку 1 ВЦ за потрошувачите видно обележан; и
5. систем за информирање на потрошувачите (шалтер или разглас).

Член 8

Подвижна продавница е објект адаптиран на автомобилска или слична шасија кој може на сопствен погон или со влеча да се движи од место во место

Подвижната продавница мора да ги исполнува условите од членовите 4 и 5 на овој правилник во зависност од видот на стоките што се во промет на мало.

Член 9

Ако на бензиска станица се врши и промет на други стоки во зависност од видот на стоките, продавницата треба да ги исполнува условите предвидени со членовите од 3 до 5 од овој правилник.

II. Магазин

Член 10

Претпријатието и работните луѓе кои вршат промет на големо мора да имаат и соодветен магацински простор за чување на стоката

Член 11

Магазинот мора да ги исполнува следните услови

1. да има несметан пристап за истовар и утовар на стоката;
2. природна или вештачка вентилација и дневна или вештачка светлост;
3. потребна опрема, прибор и алат за сместување и манипулирање со стоката, и
4. простории за работници, гардероба, ормани, и санитарии

III. Стовариште

Член 12

Стовариштето мора да ги исполнува следните услови

1. да се наоѓа на суво, исцедно или дренирано земјиште и да е оградено;
2. поплочен или тврдо набиен приод;
3. да има настрешница за складирање на стоката во зависност од видот на стоката;
4. да има соодветна опрема за манипулирање и мерење на стоката; и
5. да има одвоена просторија за вршење на административни работи во врска со прометот на стоки во стовариштето.

IV. Откупна станица**Член 13**

Откупната станица, во која се врши откуп на земјоделски производи или добиток, може да биде на отворен, ограден или покриен простор.

Член 14

Откупната станица мора да биде на суво и исцедно земјиште и да има соодветна опрема за мерење и манипулирање со стоката, односно добитокот.

Член 15

Откупната станица мора да има ВЦ и мијалник, доколку не е од времен карактер.

V. Објекти во кои се вршат услуги на пазар на мало, пазар на големо и авто пазар**1. Пазар на мало****Член 16**

Пазар на мало во смисла на овој правилник е организиран и уреден објект во кој се врши промет на мало на земјоделско-прехранбени производи

На пазарот на мало во кој се врши промет на мало и на други производи мора да има посебно одвоен простор во зависност од видот на стоката

Член 17

Продажниот простор на пазарот на мало може да биде отворен или покриен.

Отворениот продажен простор на пазарот на мало мора да биде ограден

Член 18

Пазарот на мало мора да има.

— магацински простор за чување на стоки и разладен простор за чување на лесно расипливи прехранбени производи

— соодветен простор за чување ваги и друг прибор што се издаваат на продавачите на стоката;

— посебен простор и опрема за собирање на отпадоци,

— помошни простории наменети за потребите на вработените и за потребите на корисниците на услугите (гардероба и санитарии), и

— истакнат пазарен ред.

Член 19

Пазарот на мало мора да биде приклучен на јавна водоводна, канализациона и електрична мрежа и да има соодветно осветлување, освен во населени места каде за тоа нема објективни услови

Член 20

Пазарот на мало мора да биде опремен со доволен број продажни маси (тезги и друго) и ваги

На пазарот на мало мора да се обезбеди одвоен продажен простор, односно место за продажба на млеко, млечни производи, печурки, живина, риба, тестенини и други слични производи

Просторот помеѓу редовите на продажните маси во кој се движат купувачите мора да биде широк најмалку 1,5 метри

2. Пазар на големо**Член 21**

Пазар на големо во смисла на овој правилник е посебно организиран уреден објект на кој се врши продажба и купување на земјоделски и прехранбени производи на големо

Член 22

Пазарот на големо мора да биде ограден и да има:

— простор или просторија за изложување на производи;

— една или повеќе простории за складирање, мерење, како и соодветни средства за манипулирање со производите;

— посебна просторија за вршење на административно-стручни работи на коминтентите;

— уреден паркинг и патеки за транспортни средства;

— помошни простории наменети за потребите на вработените и коминтентите (гардероба и санитарии),

— посебен простор за собирање на отпадоци;

— посебен влез и посебен излез, и

— истакнат пазарен ред.

Член 23

Пазарот на големо мора да биде приклучен на јавната водоводна, канализациона и електрична мрежа и да има соодветно осветлување.

Член 24

Просториите за складирање и чување на лесно расипливи производи мора да бидат обезбедени со уреди за ладење.

3. Авто-пазар**Член 25**

Пазарот, во кој се врши промет на моторни возила, резервни автоделови и слично (авто-пазар), мора да располага со ограден продажен простор, од најмалку 5 000 м².

Просторот за продажба мора да биде означен посебно за лесни, посебно за тешки моторни возила и одвоен простор за продажба на резервни автоделови уреден со соодветен број на тезги.

Член 26

Авто-пазарот мора да има и посебна просторија за вршење на административно-стручни работи за вршење услуги на коминтентите

Авто-пазарот мора да има санитарен јазол

Член 27

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-846/2
11 јануари 1991 година
Скопје

Републички секретар
за општостопански работи, мало
стопанство, туризам и пазар,
Иван Митровски, с р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ**40.**

Врз основа на член 85 од Законот за основните права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр 60/89 и 42/90) и член 2 од Општиот колективен договор на стопанството во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр 30/90), Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комуналното стопанство и занаетчиството на Македонија и Соборот за угостителство и туризам на Стопанската комора на Македонија склучуваат

**КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ ВО
СР МАКЕДОНИЈА****I ОПШТ ДЕЛ****Член 1**

Овој колективен договор важи за претпријатија од сите видови сопственост, делови на претпријатија и работодавачите, членови на Комората, како и за

работниците вработени во тие претпријатија, делови на претпријатијата и кај работодавачите од областа на угостителството и туризмот.

Овој колективен договор важи за претпријатијата од сите облици на сопственост, како и за сите работници кои се вработени во претпријатијата од областа на угостителството и туризмот во СР Македонија, според Единствената номенклатура на дејности

08000 — угостителство и туризам: сите гранки, групи и подгрупи

Колективниот договор важи и за студенти, ученици на практика — приправници, како и за приправници кои вршат волонтерска работа.

За работодавните органи и работниците со посебни овластувања и одговорности по Статутот или друг општ акт на претпријатието односно работодавачот не важи делот од Колективниот договор со кој се регулира личниот доход и надоместоците додека другите одредби од Колективниот договор важат ако тоа е утврдено со договорот за работа

Со договорот за работа, со кој се уредуваат правата и обврските на директорот од работен однос, не смее да бидат помали од правата утврдени со закон.

Овој колективен договор важи за вработените во претставништвата и други облици на организирање на потписниците на овој колективен договор во другите републики во СФРЈ

Член 2

Со овој колективен договор се уредуваат прашања кои според одредбите на Општиот колективен договор за стопанството на СР Македонија треба да се разработат, како и прашања кои се специфични за угостителството и туризмот.

Со овој колективен договор не се опфатени оние прашања кои во Законот се децидно одредени, како и заедничките одредби утврдени во Општиот колективен договор за стопанството на СРМ.

Член 3

Со Колективниот договор на претпријатието, со општите акти, односно со Договорот за вработување не можат да се утврдат помали права и обврски од утврдените во Општиот колективен договор на стопанството во СРМ и со овој колективен договор.

Член 4

Врз основа на колективните договори и закон претпријатијата можат да склучуваат колективен договор во претпријатието со кој детално се регулираат одделните прашања

Колективниот договор од претходниот став го потпишуваат Управниот одбор, односно друг соодветен орган утврден со закон, односно работодавачот и Синдикатот во претпријатието.

II ПОСЕБЕН ДЕЛ

Засновање на работен однос

Член 5

Работното искуство како посебен услов за засновање на работен однос не може да се предвиди подолго од две години за помалку сложени работи и работни задачи, односно подолго од шест години за организаторите на работа.

Член 6

Работникот при засновање на работен однос склучува договор за вработување со надлежен орган на претпријатието утврден со општ акт, правилата, односно работодавачот

Договорот за работа содржи особено:

— траење на работниот однос,
— работно место за кое е заснован работниот однос;

— пробна работа (ако се бара);

— приправничкиот стаж, следење и оценување на приправникот (ако се склучува работен однос со приправник);

— место на извршувањето на работа,
— работно време, одмори и отсуства, пауза и годишен одмор;
— мерки за заштита на работникот;
— личниот доход, останати примања и надоместоци од личниот доход,
— начинот и менување на договорот;
— други права и обврски.

Член 7

По приговорот на работникот во претпријатија во општествена сопственост одлучува работничкиот совет, односно комисија.

По приговорот на работникот во претпријатија во други видови на сопственост и кај работодавачите одлучува органот утврден со колективен договор, односно општ акт

Во постапката по приговорот од став 1 и 2 на овој член има право да присуствува и претставник на Синдикатот.

Работно време

Член 8

Со Колективниот договор на ниво на претпријатието односно со општиот акт се утврдуваат работите за кои се скратува должината на работното време сразмерно на штетното влијание на здравјето и на работната способност на работникот во согласност со Законот.

Одмор и отсуства

Годишен одмор

Член 9

Претпријатието, односно работодавачот е должен да му обезбеди на работникот користење на годишен одмор најмалку во траење од 18 работни дена.

Должината на годишниот одмор се зголемува по основ на следните критериуми:

По основ на работен стаж:

— од три години	1 ден
— од 3 до 5 години	2 дена
— од 5 до 10 години	4 дена
— од 10 до 15 години	6 дена
— од 15 до 20 години	8 дена
— од 20 до 25 години	10 дена
— над 25 години	12 дена

Годишниот одмор може да изнесува најмногу 30 работни денови, освен ако поинаку не е регулирано со посебен закон.

Заштита на работници

Член 10

Претпријатието, односно работодавачот е должен да ги обезбеди потребните услови за заштита при работа во согласност со Законот, Колективниот договор и со општиот акт

Работникот остварува заштита на работа во согласност со пропишаните мерки и нормативи за заштита при работа и општиот акт.

Член 11

Членот на Сојузот на синдикатите ја остварува заштитата на правата од работен однос утврдени со закон, Општиот колективен договор за стопанството, овој колективен договор, Колективен договор на претпријатието, односно општиот акт, преку соодветните органи, тела и Службата за правна помош на ССМ.

III. ЛИЧЕН ДОХОД

Член 12

Цената на работната сила за најнизок степен на сложеност — најнизок личен доход за полно работно време при нормални услови за работа и нор-

мален учинок изнесува 3 150,00 динари месечно, односно 17,27 динари на час или 350 германски марки месечно

Претпријатието односно работодавачот во своите општи акти ги утврдуваат нормалните услови за работа и нормалниот учинок на работникот за полно работно време.

Во претпријатијата односно кај работодавачите кај кои настанале тешкотии во работењето најнискиот личен доход може да се намали до 20%, но не подолго од шест месеци

По исклучок потписниците на овој Колективен договор можат рокот од став 3 на овој член да го предложат

Член 13

Цената на работната сила за одделни, повисоки степени на сложеност се утврдува со колективен договор на гранката, на ниво на претпријатието, односно со општ акт и ќе се определува во категории 1 : 15.

Член 14

Основниот месечен личен доход на работникот се зголемува кога работникот работи во услови потешки од нормалните за дотичното работно место. Со колективните договори на претпријатијата и со општите акти се утврдуваат условите за работа потешки од нормалните за поодделни работни места и процентот на зголемувањето.

Како потешки услови за работа, во смисла на став 1 од овој член, се сметаат влага, бучава, опасност од инфекција, височина, прашина, зрачење, температура, чад, работа под земја и слично.

Други надоместоци

Член 15

Работникот има право на теренски додаток во земјата, за работа на терен вон седиштето на претпријатието и тоа 4% од просечниот личен доход исплатен во СФРЈ, што конкретно ќе се утврди со општиот акт на претпријатието, доколку се обезбедени услови за престој на работниците на терен (сметување, исхрана и останато) во висина од 8% доколку истите не се обезбедени.

Важење на Колективниот договор

Член 16

Овој колективен договор важи 3 години од денот на склучувањето

Важноста на договорот може да се продолжи и за наредните 3 години, ако најдоцна 3 месеци пред истекот на рокот за важење не се покрене барање за негова измена, односно не започне постапка за склучување на нов договор

Странките можат во било кое време спогодбено да го изменат договорот.

Решавање на спорови

Член 17

За решавање на спорови меѓу странките на овој колективен договор кои не можат да се решат со меѓусебно спогодување се формира Комисија за усогласување.

За спор во смисла на претходниот став се смета гравен или друг спор (ако се повредени интересите од странките) кој произлегува од овој колективен договор како и спор кој ќе настане како последица од неприфаќањето на предлогот за измени и дополнување на овој колективен договор.

Член 18

Секоја од странките именува по 2 члена во Комисијата за усогласување.

Членовите на Комисијата спогодбено именуваат претседател на Комисијата од редот на стручни работници.

Започнување на постапката за усогласување

Член 19

Постапката на усогласување за случаите од членот 17 започнува на барање на една од странките.

Член 20

Усогласувањето е неуспешно ако една од странките писмено изјави, но не пред почетокот на усогласувањето, дека истото го смета за неуспешно.

Секое усогласување што странките ќе го постигнат мора да биде во писмена форма.

Со донесените решенија се дополнува и изменува овој колективен договор.

Измени и дополнувања на Колективниот договор

Член 21

Секоја од странките може било кога да предложи измени и дополнувања на Колективниот договор.

Предлогот образложен во писмена форма се доставува до другата странка, која е должна да се изјасни по предлогот во рок од 30 дена.

Во случај спротивната странка да не го прифати предлогот за промени или не се изјасни по предлогот во рокот од претходниот став, странката предлагач може да започне постапка пред арбитража.

Постапка пред арбитража

Член 22

Апо постапката за усогласување е неуспешна, спорот ќе се реши пред арбитража

Бројот на арбитражите е непарен.

Секоја од странките именува по 3 арбитражи.

Претседателот на арбитражата го именуваат арбитражите спогодбено од редот на угледни и стручни работници.

Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

На постапката пред арбитражата се применуваат одредбите за избрани судови од Законот за процесната постапка.

Одлуката на арбитражата е конечна

Спроведување и толкување на Колективниот договор

Член 23

Странките се должни да го спроведуваат и следат остварувањето на овој колективен договор за што се формира Комисија.

Секоја од странките на Колективниот договор именува по 3 члена во Комисијата која е овластена да дава толкување на одредбите од Договорот.

Регистрирање и објавување на Колективниот договор

Член 24

Колективниот договор ќе се регистрира кај надлежниот републички орган на управата.

Член 25

Овој колективен договор влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Потписници

Републички одбор на Синдикатот на работниците од угостителство, туризам, комунално стопанство и занатлиство на СРМ

Претседател,

Димитрија Богатиновски, с. р.

Собор за угостителство и туризам на Стопанската комора на Македонија

Претседател,

Вања Битољану, с. р.

41.

Врз основа на член 85 од Законот за основните права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/89 и 42/90), а во согласност со член 2 од Општиот колективен договор за стопанството на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 30/90), Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комуналното стопанство и занаетството и Соборот за мало стопанство при Стопанската комора на Македонија, склучуваат

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ИНВАЛИДИ

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Со овој колективен договор се уредуваат правата, обврските и одговорностите на работниците од работен однос, вработени во претпријатијата, како и правата и обврските на овие претпријатија во согласност со Законот и Општиот колективен договор за стопанството на СР Македонија.

Висината на личниот доход на директорот на претпријатието за вработување инвалиди ја определува Работничкиот совет на претпријатието.

Директорот на претпријатието го определува личниот доход на лица со посебни овластувања и одговорности.

Член 2

Колективниот договор важи за сите работници, работници на професионална рехабилитација или професионално оспособување, студентите и учениците на производна работа, односно практика.

За работоводните органи и работниците со посебни овластувања и одговорности утврдени со Статутот на претпријатието, не важи делот од Колективниот договор со кој се регулира личниот доход и надоместоците, додека другите одредби важат, ако тоа е утврдено со договорот за работа.

Личниот доход и надоместоците на работоводниот орган ги утврдува надлежниот орган во претпријатието, а на работниците со посебни овластувања и одговорности директорот врз основа на претходно утврдени критериуми.

Член 3

Со општиот акт, односно со колективниот договор на ниво на претпријатието, не можат да се утврдуваат помали права и обврски од утврдените со овој колективен договор, како и со Општиот колективен договор за стопанството на СР Македонија.

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

Засновање на работен однос

Член 4

За начинот на засновање на работниот однос на работниците во претпријатијата за вработување на инвалиди се применуваат одредбите на Законот, Колективниот договор и актите на претпријатието.

Засновањето на работен однос со инвалидни лица се врши без поднесување на пријава за слободни работни места до органот за вработување (без оглас).

Инвалидните лица професионално се оспособуваат во претпријатијата за вработување на инвалиди во времетраење од 6 месеци без засновање работен однос, ако тоа право не го обезбедиле по друг основ.

Член 5

Работникот при засновање на работен однос склучува договор за вработување со надлежен орган на претпријатието утврден со општ акт, правилата, односно работодавачот.

Договорот за работа содржи особено: засновањето на работниот однос на определено или неопределено време, работите на работното место кои работникот ќе ги врши и местото на работа, траењето на пробната работа, начинот на следење и оценува-

њето на приправникот, работното време, одморите и отсуствата, личниот доход и останатите примања, надоместоци на личен доход и слично.

Распоредување на работници

Член 6

Распоредувањето на работниците се врши согласно закон, Општиот колективен договор за стопанството на СР Македонија и актите на претпријатието.

Член 7

Работниците кои останале работно неангажирани како резултат на неповолни временски прилики, немање работа заради недостаток на репроматеријали и суровини, дефекти на машините и во други случаи кога има застој во работниот процес без вина на работниците, до отстранувањето на причините на застојот може привремено да се ангажираат на следните начини:

- со скратување на работно време согласно со закон;
- распоредување на други работи и работни задачи

Одмори и отсуства

1. Годишен одмор

Член 8

Претпријатието за вработување инвалиди е должно на работникот кој засновал работен однос на неопределено работно време да му обезбеди користење на годишен одмор во времетраење од најмалку 18 работни дена.

Должината на годишниот одмор од претходниот став се зголемува по критериуми утврдени во општиот акт на претпријатието и тоа по следните критериуми:

- по основ на инвалидност;
 - работник-мајка на дете до 3 годишна возраст;
 - работник-мајка со две или 3 деца до 7 годишна возраст;
 - работник-самохрана мајка со едно дете до 3 годишна возраст или повеќе деца до 15 годишна возраст;
 - работник со хронична болест;
 - работник помлад од 18 години;
 - за работа во III-та смена;
 - по основ на сложеност на работното место, работното искуство, услови за работа и др.
- Годишниот одмор може да изнесува најмногу 30 работни денови, освен ако поинаку не е регулирано со посебен закон.

2. Отсуства

Член 9

Работникот има право на отсуство од работа со надоместок на личен доход најмногу 7 работни дена во текот на една календарска година и тоа

- за склучување на брак — 3 работни дена;
- за склучување на брак на деца — 2 работни дена;
- за породување на брачна другарка — 2 работни дена;
- во случај на смрт на член на потесно семејство, родител или член на заедничко домаќинство на работник — 3 работни дена;
- во случај на смрт на родител на брачниот другар — 2 работни дена;
- во случај на смрт на близок роднина — 1 работен ден;
- за одење на отслужување во ЈНА — 3 работни дена;
- за селидба во друг стан — 3 работни дена;
- за секое доброволно дарување на крв — 2 последователни работни дена.

Одлуката за користење на отсуствата ја донесува директорот или работник со посебни овластувања и одговорности.

Член 10

Работникот има право на отсуство без надомест на личен доход во случаите утврдени со Општиот колективен договор за стопанството на СР Македонија, за што одлука донесува директорот или работникот со посебни овластувања и одговорности.

Заштита на работниците**Член 11**

Работникот има право на заштита при работа. Претпријатието за вработување на инвалиди е должно да ги обезбеди потребните услови за заштита при работа во согласност со закон, Општиот колективен договор и актите на претпријатието.

Во актот на претпријатието се утврдуваат работните места кои бараат работникот да биде заштитен, како и видот на заштитните средства што треба да му се обезбедат на работникот за извршување на работите на тоа работно место, според законот

Член 12

Членот на Сојузот на синдикатите ја остварува заштитата на правата од работен однос утврдени со закон и Општиот колективен договор за стопанството на СР Македонија

Член 13

Во претпријатијата за вработување на инвалиди на сите работници кои работат во трета смена (работа ноќе) им се обезбедува:

- оброк во паузата,
- организиран превоз;
- задолжително присуство на стручни работници;
- продолжен дневен и годишен одмор

Управувачки и самоуправувачки права**Член 14**

Работниците своите самоуправувачки и управувачки права ги остваруваат во согласност со закон, Општиот колективен договор, Статутот и другите општи акти во претпријатието.

Вработените лица со пречки во психичкиот развикот не можат да бидат бирани во органите на управувањето на претпријатието за вработување на инвалиди.

Лични доходи, надоместоци на личните доходи и други примања и надоместоци**Член 15**

Личните доходи според одредбите на овој колективен договор се јавни, додека поединечните исплати на личните доходи не се јавни

Личните доходи се пресметуваат и се исплатуваат во нето износ

Придонесите и даноците на личниот доход на работниците ги плаќа претпријатието

Член 16

Цената на работната сила за најнизок степен на сложеност ја утврдуваат потписниците на овој колективен договор, најдоцна во декември во тековната за наредната година.

Доколку во текот на годината дојде до пораст на тропоците на живот, најниската цена на работната сила се коригира сразмерно на тој пораст во тековниот месец во однос на декември од претходната година

Во претпријатието за вработување на инвалиди ако настанат тешкотии во работењето, најнисиот личен доход може да се намали до 20%, но не подолго од 6 месеци.

Цената на работната сила за најнизок степен на сложеност — најнизок личен доход за полно работно време при нормален учинок изнесува 3.150,00 динари месечно.

Распонот помеѓу најнисиот и највисокиот личен доход не може да биде помал од 1 : 3,2.

Член 17

Со општ акт, односно со договор за работа на претпријатието за вработување на инвалиди, се утврдуваат критериумите и мерилата за утврдување на резултатите од работењето на работникот, поаѓајќи особено од обемот, квалитетот на производите и услугите, остварената продуктивност на трудот, односот кои машините и орудијата за работа, материјалите, суровините, ефикасноста во искористувањето на работното време, самоиницијативноста и самодисциплината, односот кон соработниците и претпоставените, сигурноста во извршувањето на поставените работни задачи и севкупниот однос према работата.

Резултатите од работењето на работникот и висината на личниот доход ги определува, односно оценува работникот кој го води и организира процесот на работа.

Цената на работната сила за најнизок степен на сложеност и за одделните повисоки степени на сложеност, претставува основен личен доход.

Член 18

Работникот има право на личен доход и по основ на остварена добивка.

Делот од добивката што се распоредува за лични доходи не може да биде поголем од 50% од остварената добивка.

Посединечното учество на работникот во добивката е сразмерно на учеството на поединечниот личен доход во вкупните аконтации во пресметковниот период.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Важење на колективниот договор****Член 19**

Овој колективен договор важи 3 години од денот на склучувањето.

Важноста на договорот може да се продолжи и за наредните три години, ако најдоцна три месеци пред истекот на рокот за важење не се покрене барање за негова измена, односно не започне постапка за склучување на нов договор.

Странките можат во било кое време спогодбено да го изменат Договорот.

Решавање на спорови**Член 20**

За решавање на спорови меѓу странки во овој колективен договор, а кои не можат да се решат со меѓусебно спогодување се формира Комисија за усогласување.

За спор во смисла на претходниот став се смета правен или друг спор (ако се повредени интересите на странките) кој произлегува од Колективниот договор, како и спор кој ќе настане како последица од неприфаќањето на предлогот за измени и дополнување на Колективниот договор.

Состав на Комисијата за усогласување**Член 21**

Секоја од странките именува два члена во Комисијата за усогласување.

Членовите на Комисијата спогодбено именуваат претседател на Комисијата од редот на стручни работници.

Започнување на постапката и резултати од усогласувањето**Член 22**

Постапката на усогласување за случаите од член 21 започнува на барање на една од странките.

Член 23

Усогласувањето е неуспешно ако една од странките писмено изјави, но не пред почетокот на усогласувањето, дека истото се смета за неуспешно

Скоје усогласување што странките ќе го постигнат, мора да биде во писмена форма

Со донесените решенија се надолупнува и изменува Колективниот договор

Измени и допонување на Колективниот договор

Член 24

Секоја од странките може било кога да предложи измени и допонување на Колективниот договор. Предлогот образложен во писмена форма се доставува до другата странка, која е должна да се изјасни по предлогот во рок од 30 дена.

Во случај спротивната странка да не го прифати предлогот за промени или не се изјасни по предлогот во рокот од претходниот став, странката-предлагач може да започне постапка пред арбитража

Постапка пред арбитража

Член 25

Ако постапката за усогласување е неуспешна, спорот ќе се разреши пред арбитража

Бројот на арбитражите е непарен

Секоја од странките именува еднаков број на арбитражи, а најмалку два

Претседателот на арбитражата го именуваат арбитражите спогодбено од редот на стручни работници. Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови

На постапката пред арбитражата се применуваат одредбите за избраните судови од Законот за процесната постапка.

Одлуката на арбитражата е конечна

Спроведување и толкување на Колективниот договор

Член 26

Странките се должни да го спроведат и следат остварувањето на Колективниот договор

Секоја од странките во Колективниот договор именува по три члена во Комисијата која е овластена да дава толкување на одредбите од Договорот.

Регистрирање и објавување на Колективниот договор

Член 27

Колективниот договор ќе се регистрира кај надлежен републички орган на управата

Член 28

Овој колективен договор влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на СР Македонија“.

Член 29

Претпријатијата за вработување инвалиди се должни да ги усогласат општите акти со одредбите на овој Колективен договор до 31. 1 1991 година

Републички одбор на Синдикатот на работниците од угостителство, туризам, комунално стопанство и занаетчиство

Собор за мало стопанство при Стопанска комора на Македонија

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ

42.

Врз основа на член 35 од Статутот на Собранието на СИЗ на културата на град Скопје, Собранието на СИЗ на културата на град Скопје, на седницата одржана на 30 јануари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ И ТЕХНИЧКАТА КУЛТУРА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на стапките на придонесите од доходот и од личните доходи на работниците заради обезбедување средства во СИЗ на културата на град Скопје во 1991 година.

Член 2

Приходите на СИЗ на културата на град Скопје ќе се остваруваат од следните извори:

— од доходот од стопанството	1,094%
— од личен доход од работен однос	1,843%
— од личен доход од земјоделска дејност	0,35%
— од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност	2,50%

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година и ќе важи до

конечното трансформирање на самоуправните интересни заедници

Бр 03-48/1

30 јануари 1991 година

Скопје

Претседател,

д-р Киро Дојчиновски, с.р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАД СКОПЈЕ

43.

Врз основа на член 35 од Статутот на Собранието на СИЗ на физичката култура на град Скопје, Собранието на СИЗ на физичката култура на град Скопје, на седницата одржана на 24 јануари 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на стапките на придонесите од доходот и од личните доходи на работниците заради обезбедување средства во СИЗ на физичката култура на град Скопје во 1991 година

Член 2

Приходите на СИЗ на физичката култура на град Скопје ќе се остваруваат од следните извори:

— од доходот од стопанството	0,098%
— од личен доход од работен однос	0,210%
— од личен доход од земјоделска дејност	0,075%

— од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност

0,50%

Член 3

Од утврдените стапки во член 2, алинеја 1 се издвојуваат како наменски средства во висина од 0,02% за развој и унапредување на врвниот спорт

Наменските средства се издвојуваат на посебна потметка на СИЗ на физичката култура на град Скопје

Овие средства со посебна програма ќе ги распределува Извршниот одбор на Собранието на СИЗ на физичката култура на град Скопје

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година и ќе важи до конечното трансформирање на самоуправните интересни заедници

Бр 03-15/1
24 јануари 1991 година
Скопје

Претседател,
Златан Манов, с. р

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РАДОВИШ

44.

Врз основа на член 106 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр 9/76), одредбите од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката за првото тримесечје од 1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 1/91) и член 14 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Радовиш, Собранието на Заедницата, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување стапките на придонесите за социјална заштита на општината Радовиш за 1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 46/90) во член 2 кај придонесот од доход на основните организации на здружен труд стапката 0,90% се заменува со 0,81%, а кај придонесот од личен доход од работен однос од нестопанство стапката 0,63% се заменува со 0,558%.

Во истата одлука во член 3, организациите на здружен труд од основното и средното насочено образование и социјална заштита кои плаќаат 50% од утврдената стапка, 0,315% се заменува со стапката 0,279%, а организациите од општествена заштита на децата кои плаќаат 70% од утврдената стапка 0,441% се заменува со стапката 0,391%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1991 година.

Бр 02-13/1
22 јануари 1991 година
Радовиш

Претседател,
Павлина Стефанова, с. р

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА**

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка за поништување на чекови со сериските броеви од 040854 до 040860, при што сите овие седум чекови се трасирани за наплата при Стопанска банка — Гевгелија, се во бланко форма и ја задолжуваат сметката на подносителот на предлогот за поништување на овие чекови, Андреев Никола од Гевгелија, со чековна карта бр. 473/87.

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат цитираните чекови и лицата на кои им е познато каде тие се наоѓаат да се јават во Општинскиот суд во Гевгелија во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“

Во истиот рок секое заинтересирано лице може да вложи приговор против предлогот за поништување на овие чекови

Се напоменува на должникот дека по овие чекови не може полноважно да ја исполни својата обврска, да ги обнови или замени, да издаде нови, ниту имателот смее да ги пренесува правата од чековите.

Доколку огласниот рок истече без приговори или успех во пронаоѓањето на чековите, истите ќе бидат поништени

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р бр 8/91.

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА

Пред Општинскиот суд во Струга се води спор за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Емуш Хајрие од Струга, против тужените Тељаи Булбул од Скопје, Емуш Нијаз од Струга и Гзиме Ајруш од Струга, сега со непозната адреса во Италија. Вредност на спорот 810,00 динари

За привремен застапник на тужената Гзиме Ајруш и е поставен Димитри Филипчески, адвокат од Струга. Истиот ќе ја застапува тужената се додека таа не се јави лично или преку полномошник, односно додска органот за старателство не го извести судот дека ѝ поставил старател.

Од Општинскиот суд во Струга, П бр 638/90.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителите Салиу Каљош и др. од Тетово, против тужените општина Тетово и Костовски Александар од Тетово, сега со непозната адреса и др. Вредност на спорот 1 000 000 динари.

Се повикува тужениот Костовски Александар од Тетово да се јави во рок од 15 дена пред овој суд, да ја достави сегашната адреса или да постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр 1746/89.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6383/90 од 3 I 1991 година, на регистарска влошка бр. 2-2216-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за задруги на Земјоделската задруга „Гајре“, Ц О, Тетово, ул. „Мирче Ацев“ бр. 58. Задругата е основана со акт за основање бр 228/4 од 28. III. 1990 година, а основачи се: Хисен Фетахи, Јолеска Софка, Ислами Ибраим, Савиќ Марјан, Бесник Ислами, Јонуз Зубери, Кајреман Зеќири и Исак Халили.

Дејност: 020110 — полјоделство (производство на жита, индустриски растенија, зеленчук, цвеќе, украс-

ни растенија и др), 020120 — овоштарство (производство на јаболка, круши, дуњи, сливи, праски, вишни и др), 020140 — сточарство (одгледување на овци, крави, телиња, кози, како и производство на млеко и млечни производи), 020201 — земјоделски услуги од растително производство. (обработка на земјиште, жетва, заштита од растителни болести и штеточини, вршење транспорт на земјоделски производи и др, 060502 — превоз на стока во друмскиот сообраќај (превоз на товар, локално и на долги релации со камиони, трактори и други моторни возила со и без приколка), 060503 — услуги во друмскиот сообраќај (издавање и земање под закуп автомобили со и без возачи, здружување на камиони и автобуси во задругата за вршење превоз во друмскиот сообраќај, обезбедување со гориво, мазиво и резервни делови на превозни средства и др), 070111 — леб, печиво, млеко и млечни производи, 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 070113 — месо, живина, риба и месни производи, 070114 — разни животни продукти, алкохолни и безалкохолни пијалаци и производи за домашни потреби, 070121 — текстил и конфекција, 070122 — обуки, кожа, гума и пластика, 070123 — метална и електрична стока, 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 — намештај, 070126 — керамика, стакло, порцелан, 070127 — бои, лакови и хемикалии, 070128 — книги, канцеларски материјал и прибор, 070129 — тутун и други непрехранбени производи, 070132 — друга трговија со мешовити стоки, 070140 — трговија на мало со возила и делови, 070211 — жита и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје и преработки, 070213 — алкохолни пијалаци, 070214 — добиток и живина; 070219 — разни животни продукти, производи за домашна потреба, 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна и сл.; 070223 — метална и електрична стока, 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал, 070225 — хемиски производи, бои и лакови; 070226 — хартија, канцеларски материјал и прибор, 070229 — тутун и други непрехранбени производи, 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор, 070250 — трговија на големо со мешовита стока; 070260 — трговија на големо со индустриски отпадоци, 080190 — останати угосителски услуги (кафеани, крчми, бифиња, барови), 070202 — туристички бироа (услуги во организација и посредување при организирање на патувања, излети, екскурзии и др туристички аранжмани во земјата и странство); 110909 — останати нестопански услуги (застапување и посредување во правниот промет, консигнација и вршење на комисиони дејности, вршење на промет при реекспорт на стоки и услуги)

Дејности во надворешно трговско работење: 0703 — надворешна трговија со прехранбени производи, 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи

Во правниот промет Задругата истапува во своје име и за своја сметка

Во правниот промет Задругата одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговското работење е Хисен Фетахи, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 6383/90 (1)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр 3944/90 од 17. XII. 1990 година, на регистарска влошка бр. 2-14-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на задругата и запишувањето право на работење во надворешниот промет на Земјоделската задруга „Бабура“, Ц О, с Пирава — Валандово, со следните податоци:

Задругата е основана на Основачкото собрание од 18. XI. 1966 година, а е усогласена со Статут усвоен на референдум на 1. VIII. 1990 година. Основачи на задругата кои истапиле се Кркалиев Нишо — 1987 година, Делев Горѓи — 1985 година, Аџиев Илија — 1985 година, Тодоров Аритон — 1984 година, Москов Миле — 1981 година, Панџуров Гоко —

1980 год., Беловинов Илија — 1984 год., Беловинов Славчо — 1985 год., Устамитов Ванчо — 1986 год., Стојков Алеска — 1990 год., Ризов — 1985 год., Кованџијев Ристо — 1989 год., Ризов Ристо — 1989 год., Димов Дано — 1978 год., Штериов Горѓи — 1976 год., Марџиев Димитар — 1981 год., Белинов Глигор — 1981 год., Петков Горѓи — 1981 год., Органџиев Симо — 1990 год., Аџиев П. Лазар — 1983 год., Коцавијев Миљо — 1990 година, Павлов Томе — 1988 година

Основачи кои се останати во задругата од основање се: Кркалиев Нишо, Коцавалиев Перо, Органџиев Васил, Грбашлиев Ристо и Аџиев Крсте од 18. XI. 1986 година. Кон овие основачи пристапуваат основачите Мишаров Ристо, Ризов Благо, Стојков Крум, Принарков Петар, Гошев Ефтим, Чаков Киро, Димов Крсте, Скендеров Митко, Органџиев Лазо, Аџиев Јован, Органџиев Жан, Цонов Благо, Петков Атанас, Подоров Петар, Андов Глигор, Петров Каме, Андов Ристо, Павлов Ристо, Принарков Димитар, Илиев Васил и Кованџијев Никола, сите од с Пирава — Валандово, со одлука од 1. VIII. 1990 година.

Дејност. 020110 — полјоделство, 070120 — овоштарство, 020130 — лозарство, 020 — сточарство; 02020 — земјоделски услуги, 020201 — земјоделски услуги од растително производство, 020202 — земјоделски услуги за сточарство; шумарство, собирање на шумски плодји, печурки, полжави и сл. 013030 — преработка на овошје, зеленчук и сл., 013050 — преработка на млеко; 013111 — производство на ракија и сл., 013200 — производство на сточна храна; 040001 — искористување на вода за наводнување, 060502 — превоз на стоки во патниот сообраќај, 070111 — леб, пецива, млеко и млечни производи, 070112 — зеленчук, овошје и јужно овошје и преработки, 070113 — месо, живина, риба и месни производи, 070114 — разни животни продукти, алкохолни и безалкохолни пијалаци и производи за домашни потреби 070140 — трговија на мало со возила, земјоделски машини и земјоделска механизација, делови, гуми, прибори, приклучни земјоделски машини и др, 070121 — текстил и конфекција, 070122 — сурова кожа, волна и сл.; 070123 — метални и електротехнички стоки, 070124 — огрев и градежен материјал, 070125 — керамика, стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемикалии, 070211 — жита и мелнички производи, 070212 — зеленчук, овошје, јужно овошје и преработки; 070213 — алкохолни и безалкохолни пијалаци; 070214 — добиток и живина 070219 — разни животни продукти и производи за домашна употреба, 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна и сл., 070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал, 070225 — хемиски производи, бои и лакови, 070230 — трговија на големо со возила, земјоделски машини, делови, гуми, прибор и сл., 070240 — трговија на големо со нафтени деривати; 070250 — трговија на големо со мешовити стоки, 110109 — штедно-кредитно работење.

Дејности во надворешен промет 070310 — надворешна трговија со прехранбени производи, 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во своје име и за своја сметка.

Во правниот промет задругата одговара за своите обврски со сиот свој имот

За обврските што не може да ги подмири од средствата на задругата, одговараат задругарите во согласност со Статутот на задругата

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Крум Стојков — директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег бр. 3944/90 (2)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 6104 од 26. XII. 1990 година, на регистарска влошка бр. 2-7280-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на станбената задруга под фирма „Станбена задруга „Липа“, Ц О, Неготино, ул „Маршал Тито“ бр 138.

Скратен назив на фирмата е С. З. „Липа“, Ц. О., Неготино

Основачи се Мингов Вангел, Горгиев Киро, Зафиров Јордан, Бошев Ванчо, Давчев Илија, Недев Томе, Поповски Коле, Вељанов Илија, Христов Ванчо, Вучков Блажо, Кимов Никола, Толова-Филипова Љубица, Станиславиќ Кира, Тасева Милунка, Филиповски Станоја, Трајков Ристо, Стојановски Милан, Ичов Нули, Цветков Горан, Цветков Блаже, Тодорчев Томислав и Недев Лазар, сите од Неготино.

Дејност: вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбената задруга во која се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга; организирање на штедење за стан за членовите на задругата; купување на станбени згради и станови како и деловни простории доколку истите се предвидени во станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на станбената задруга заинтересиран за вршење на дејност со личен труд, со општествено-правни лица за потребите на своите членови, набавување на градежен и друг материјал и елементи потребни за изградба на станови, згради, станови и деловни простории за своите членови; одржување на станбени згради и станови на членовите на станбената задруга

Во правниот промет со трети лица станбената задруга истапува во свое име и за своја сметка

Станбената задруга одговара со сите свои средства со кои располага

За обврските на задругата кои не можат да се намират од средствата на задругата, одговараат задругарите во висина на трикратен износ на основачкиот влог

Лице овластено за застапување е Недев Лазар, в.д. директор, со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6104/90. (3)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6154 од 24 XII. 1990 година, на регистарска влошка бр. 2-1036-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за задруги и запишувањето право на работење во надворешниот промет на Електро монтажната, услужна и прометна задруга „Електротерма“, Ц. О., увоз-извоз, Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 1

Дејност 050301 — поставување и исправка на градежни инсталации, 050302 — завршни и занаетчиски работи во градежништвото; 110403 — останато проектирање, 110404 — инженеринг услуги; 110309 — неспомнати услуги во областа на прометот (комисион), 110302 — услуга на реклама и економска пропаганда (маркетинг); 070123 — трговија со метална и електротехничка стока, 070132 — трговија со мешовита стока, 070140 — трговија на мало, со возила и делови, 070223 — трговија на електротехничка стока, 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи, бои и лакови, 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор, 070250 — трговија на големо со мешовита стока, 070260 — трговија на големо со индустриски отпадоци, 011710 — производство на електрични машини и уреди; 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи, — поставување и поправка на градежни инсталации; — завршни и занаетчиски работи во градежништвото.

Во правниот промет со трети лица, задругата истапува со сиот свој имот и средства со целосна одговорност.

Во правниот промет со трети лица, задругата ќе ја застапува Димитровски Димитар, директор на задругата, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6154/90 (4)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6320/90 од 13 XII. 1990 година, на регистарска влошка бр. 1-7054-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето својство на правно лице на дуќан под фирма Моден салон „Баја“, увоз-извоз, Скопје, ул. „Никола Паранунов“ бр. 54.

Основач: Галев Петар, ул. „Радика“ бр. 1/4/6, Скопје

Дејност: 070121 — текстил и конфекција, тутун и други непрехранбени производи; 070132 — останата трговија со мешовита стока, 070122 — обувки, кожа, гума и пластика;

070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица одговара со сиот свој имот

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговско работење е Галев Петар, овластено лице за застапување без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6320/90 (5)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6281 од 17 XII. 1990 година, на регистарска влошка бр. 1-6960-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на дуќанот и правото на вршење работи во надворешно-трговскиот промет под фирма Дуќан „Мат-Ком“, деловен комплекс „Ловец“, Тетово

Дејност: Промет на мало со текстилни производи, конфекција, кожна галантерија, чевли и прибор.

Дејност во надворешно-трговскиот промет: трговија на мало со текстилни производи, конфекција, кожна галантерија, чевли и прибор

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговско работење е Целадин Ремзи Аднан, со неограничени овластувања и целосна одговорност

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6281/90. (6)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Чекови од бр. 035994780 до 035994790, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Олгица Николовска, Скопје. (4370)

Работна книшка, на име Ајвас Алијевски, с. Арачиново, Скопје (1371)

Решение бр. 11-4136 од 15 VIII. 1990 година на име Халиса Сербезовска, Скопје. (4383)

Општа уплатница, уплатена на сметка на „Автомакедонија“ — Скопје на износ 71 044,40 динари, уплатена од Јоше и Стојан Таневски, Битола (1)

Свидетелство на име Коле Стојанов, Винаца. Свидетелства од I до IV година и диплома на име Јакуп Емини, Тетово (1239)

Воена книшка на име Милан Проковиќ, Скопје. Работна книшка на име Алија Миниши, Скопје.

Работна книшка бр. 8120 на име Фазли Исман Хасан, с. Радуша, Скопје. (1244)

Уверение за завршено ВКВ работник на име Славе Ристевски, Скопје (1245)

Свидетелство на име Тони Петрушев, Штип. Свидетелство на име Славе Стојанов, Штип.

Свидетелство на име Душко Тимов, Штип. (1324)

Свидетелство на име Жаклина Иванова, Струмица (1325)

Свидетелство на име Блажо Горгиев, Радовиш. Свидетелство на име Звезда Милеска, Македонски Брод (1327)

Свидетелство на име Магда Мирческа, Прилеп.

Свидетелство на име Абдил Османи, Тетово.

Свидетелство на име Џумајдин Селмани, Тетово.

Свидетелство на име Иљас Иљази, Гостивар.
Работна книшка на име Нада Фидановска, Скопје.
Воена книшка на име Александар Цингарски, Скопје (1333)

Свидетелство на име Лазар Ѓорѓевски, Куманово.
Свидетелство на име Бајрам Арифџи, Тетово.
Свидетелство на име Исмаилаки Рамадани, Тетово. (1338)

Свидетелство на име Себаедин Садики, Гостивар.
Свидетелство на име Агим Таири, Гостивар.
Свидетелство на име Павлина Богмиовска, Белово (1341)

Свидетелство на име Винко Анастасов, Делчево.
Свидетелство на име Јане Станков, Кочани. (1343)

Свидетелства за I, II, III и IV година на име Митковски Момчило, с. Конспница, Крива Паланка.
Свидетелство за I година на име Амди Махмудовски, Титов Велес (1345)

Работна книшка на име Камил Османовиќ, Д. Коњари, Скопје (1346)

Воена книшка на име Букашин Милошевски, Скопје (1347)

Работна книшка на име Соња Ангеловска, Скопје (1348)

Свидетелство на име Ролета Богојеска, Прилеп.
Свидетелство на име Мире Алексовски, Титов Велес (1350)

Свидетелства од I до IV година и диплома на име Атије Мустафи, Тетово (1351)

Свидетелство на име Божидар Исајоски, Гостивар (1352)

Свидетелство на име Невенка Трпеска, Гостивар.
Свидетелство на име Душанка Манојловска, Гостивар (1354)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Смилков Стојан, Самоилово, Струмица (1355)

Воена книшка на име Јовица Николовски, Скопје.
Работна книшка на име Назиф Бакиќ, Скопје.
Работна книшка на име Диљавер Исмани, с. Крушопек, Скопје. (1358)

Диплома на име Пецо Макрески, Прилеп (1359)

Свидетелство на име Венера Ампеска, Прилеп.
Свидетелство на име Шефкије Мето, Струга.
Свидетелство на име Авди Емини, Тетово (1362)

Свидетелство на име Нешат Мурати, Тетово.
Свидетелство на име Дрита Реџо, Тетово (1364)

Свидетелство на име Бајрам Џемаили, Гостивар.
Свидетелство на име Лепа Стоилова, Винаца.
Свидетелство на име Гордана Стоилова, Винаца.
Воена книшка на име Лазо Јовановски, Скопје.
Работна книшка на име Јован Парлапанов, Скопје. (1369)

Ученичка книшка за II година на име Ристески Марјан, Скопје (1370)

Свидетелство на име Јасминка Богданоска, Прилеп. (1371)

Свидетелство на име Ѓорѓи Дамјановски, Прилеп.
Свидетелство на име Вера Илиевска, Прилеп.
Свидетелство на име Назмије Цеко, Тетово.
Свидетелство на име Станка Зафирова, Штип.
Свидетелство на име Виолета Јованова, Радовиш.
Индекс бр. 3432 на име Анастасов С. Ангел, Титов Велес. (1377)

Свидетелство за V одделение на име Ѓорѓиевска Лена, с. Папрадник Титов Велес. (1378)

Свидетелство за VIII одделение на име Пановски Андреја, Титов Велес. (1380)

Свидетелство на име Музафер Шаири, Тетово.
Свидетелство на име Бранкица Николоска, Гостивар (1382)

Работна книшка на име Панче Узуноски, Скопје.
Свидетелство за VIII одделение на име Панче Узуноски, Скопје (1385)

Работна книшка на име Ѓурѓица Богдановска, Скопје. (1386)

Работна книшка на име Тихо Смилевски, Скопје.
Свидетелство на име Гељал Фазли, Тетово.
Свидетелство на име Осман Арифџи, Тетово

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88 и 10/90), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на двајца судии во Општинскиот суд Скопје I — Скопје

Се повикуваат заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за редовните судови, пријави со биографски податоци за движењето во работата и другите активности да поднесат до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-331/1
6 февруари 1991 година
Скопје

СОДРЖИНА

Страна

- | | | |
|----|--|----|
| 56 | Одлука за определување на делот на средствата за изработка на инвестициони програми — — — — — | 73 |
| 57 | Решение за овластување организација за вршење контрола на квалитетната и хранителната вредност на добиточната храна и суровините за производство на добиточна храна — — — — — | 73 |
| 58 | Решение за овластување организација за вршење контрола на квалитетната и здравствената состојба на добиточната храна и суровините за производство на добиточна храна — — — — — | 73 |
| 59 | Решение за овластување организација за водење на главната матична книга за елитен приплоден добиток — — — — — | 73 |
| 60 | Решение за овластување организација за вршење стручен надзор на селекцијата и матичното книговодство на добитокот — | 74 |
| 61 | Правилник за минимално-техничките услови за вршење промет на стоки — — — — | 74 |

Колективни договори

- | | | |
|-----|--|----|
| 40. | Колективен договор за угостителство и туризам во СР Македонија — — — — — | 75 |
| 41. | Колективен договор за претпријатијата за вработување инвалиди — — — — — | 78 |

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

- | | | |
|-----|---|----|
| 42. | Одлука за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културните дејности и техничката култура на подрачјето на град Скопје за 1991 година — — | 80 |
| 43. | Одлука за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на физичката култура на град Скопје за 1991 година — — | 80 |

РАДОВИШ

- | | | |
|-----|---|----|
| 44. | Одлука за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за социјална заштита на општина Радовиш за 1991 година | 81 |
|-----|---|----|